



СЛУЖБЕ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРС

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата е одделен издавник бр. 1032-Т-220. За огласи 1032-Т-221.

Среда, 8 август 1956

БЕЛГРАД

БРОЈ 33

ГОД. XII

Цена на овој број е 30.— ден. — Претплата за 1956 година изнесува 1500.— ден., а за странство 2200.— динари. — Редакција: Улица Краљевикова Марка бр. 9. — Телефон: Редакција 28-438, Администрација 26-276. Продажно одделение 22-619. Гел. центра 28-010.

452.

Врз основа на одредбата од главата XV на Сојузниот општествен план за 1956 година, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ ПОСЕБНИ ПОЗАЈМИЦИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ ЗАРАДИ НАМИРУВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ РАСХОДИ

I. На народните републики кои поради нерамномерното притечување на приходите на буџетите, на приходите на патниот фонд и на фондот на водите не се во можност од буџетските средства и од средствата на тие фондови да ги намируваат расходите од точката II на оваа одлука, Народната банка во текот на третото тримесечје на 1956 година ќе им одобри посебни краткорочни позајмици заради намирување на тие расходи.

Позајмиците од претходниот став Народната банка ќе им ги одобри на народните републики и за намирување на расходите по буџетот и на наведените фондови на автономните единици, и на околните и општините.

II. Краткорочните позајмици од точката I на оваа одлука ќе се одобруваат за намирување на следниве расходи:

- 1) за исплата на материјалните буџетски расходи;
- 2) за финансирање на нестопанските инвестиции;
- 3) за исплата на расходите од буџетската резерва и за обврските по буџетот;
- 4) за исплата на дотациите на стопанските организации;
- 5) за исплата на дотациите на патните фондови и на фондовите на водите;
- 6) за намирување на расходите на патните фондови и на фондовите на водите.

III. Позајмиците според оваа одлука можат да им се одобрат само на оние народни републики што во I полугодие на 1956 година оствариле наплата на приходите од данокот на доход според планот на наплатата определен во смисла на членот 110 од Уредбата за данокот на доход („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/56).

IV. Позајмиците за намирување на расходите наведени во точката II под 1 до 5 од оваа одлука можат да се одобрат најмногу до височината на износите во кои тие расходи се предвидени со тримесечните буџетски планови на приходите и расходите за I, II и III тримесечје на 1956 година, и тоа само за неизвршениот дел од тие расходи до денот на одобрувањето на позајмицата според оваа одлука намален за износот на расположивите буџетски приходи.

Позајмиците за намирување на расходите што паѓаат на товар на патните фондови можат да се одобрат најмногу до височината на 75% од вкупниот износ на расходите предвидени со претсметката на тие фондови за 1956 година, а позајмиците за намирување на расходите што паѓаат на товар на фондовите на водите можат да се одобрат најмногу до височината на 85% од вкупниот износ на расходите предвидени во претсметката на тие фондови за 1956 година. При определувањето на височината на по-

зајмицата според овој основ претходно треба да се одбие притекот на средствата од наведените фондови остварен во периодот од 1 јануари 1956 година до денот на одобрувањето на позајмицата според оваа одлука.

V. Позајмиците според одредбите од оваа одлука ќе ги одобри Народната банка на товар на средствата на федерацијата.

VI. Позајмиците дадени според одредбите од оваа одлука треба да се вратат најдоцна до 31 декември 1956 година.

Се овластува Народната банка од текуштите приходи на буџетите и од наведените фондови на народните републики, на автономните единици, на околните и општините за 1956 година, по намирувањето на личните расходи, да ги наплати во корист на средствата на федерацијата износите во височина на позајмицата дадени според одредбите од оваа одлука.

VII. Позајмиците дадени според оваа одлука се ослободуваат од плаќањето на интерес.

VIII. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите.

IX. Технички упатства за спроведување на оваа одлука издава Народната банка.

X. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 330

26 јули 1956 година

Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува Секретарот,

Велимир Стојниќ, с. р.

Потпретседател,

Светозар Вукмановиќ, с. р.

453.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 8/54), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО ВИСОЧИНА ОД 60% ОД ПЛАТИТЕ ПРЕСМЕТАНИ СПОРЕД ТАРИФНИОТ ПРАВИЛНИК

I. Банката или штедилницата (во натамошниот текст: банката, кај која стопанската организација има жиро сметка е должна во врска со чл. 56, 57 и 58 од Уредбата за платите на работниците и службениците на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/56) на стопанската организација благовремено да ѝ стави на располагање средства за исплата на платите на работниците и службениците во височина од 60% од платите пресметани според тарифниот правилник спрема времето на работата и постигнатиот работен ефект.

За исплатата на платите во смисла на претходниот став банката е должна веднаш да го известат народниот одбор на општината.

2. Ако стопанската организација според претходната периодична пресметка остварува плати од точката 1 став 1 на оваа одлука, а на жиро сметката нема средства за исплата на платите во височина од 60% од платите пресметани според тарифниот став банката за износот потребен за исплата на платите ќе и одобри посебен кредит на стопанската организација.

Стопанската организација плаќа интерес за кредитот од претходниот став по највисоката интересна норма што ја плаќа за кредитот за дополнителни обртни средства. Ако стопанската организација не користи кредит за дополнителни обртни средства, интересот го плаќа според нормата од 6% годишно.

Одобрениот кредит од ставот 1 на оваа точка стопанската организација е должна да ѝ го врати на банката во срок од три месеци од денот кога е одобрен.

За кредитот од ставот 1 на оваа точка гарантира народниот одбор на општината на чие подрачје се наоѓа седиштето на стопанската организација. Народниот одбор за оваа гаранција не донесува посебна одлука, туку гаранцијата настанува со самата исплата на одобрените кредит односно со исплата на платите од 60%.

Ако стопанската организација не го отплати кредитот до рокот определен во ставот 3, банката може според важечките прописи да изврши наплата на товар на средствата на народниот одбор на општината.

3. На стопанската организација која по претходната периодична пресметка не ќе оствари 60% од платите пресметани според тарифниот правилник спрема времето на работата и постигнатиот работен ефект, а на жиро сметката има средства за исплата на 60% од тие плати, банката врши исплата на платите во височина од 60%, со тоа што разликата меѓу износот од 60% на исплатените и износот на остварените плати за месецот во кој ја врши оваа исплата, по претходно користење на средствата од резервниот фонд на стопанската организација во смисла на членот 56 став 1 од Уредбата за платите на работниците и службениците на стопанските организации, ги товари средствата на народниот одбор на општината.

4. На стопанската организација која по претходната периодична пресметка не остварува 60% од платите пресметани според тарифниот правилник спрема времето на работата и постигнатиот работен ефект, а на жиро сметката нема средства за исплата на 60% од тие плати, банката ќе и одобри посебен кредит за дополнителни обртни средства под условите од точката 2 на оваа одлука, а за разликата меѓу исплатените и остварените плати банката ќе ги товари средствата на народниот одбор според точката 3 од оваа одлука.

5. На народниот одбор на општината што нема расположливи средства за исплата на износот според точ. 2 и 3 од оваа одлука, банката ќе му одобри посебен кредит со срок за враќање од три месеци со интерес од 6%.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 август 1956 година.

Р. п. бр. 332
3 август 1956 година
Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува Секретарот, Потпретседател,
Велимир Стојниќ, с.р. Светозар Вукмановиќ, с.р.

454.

Врз основа на членот 11а од Уредбата за изм. и дополненија на Уредбата за изработка и одобрување на инвестиционата програма („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/55), а во врска со членот 2 одделот I алинејата а) точката 38 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), издавам

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРОЦЕНТОТ НА ДЕПОЗИТОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ИСПЛАТАТА НА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ РАБОТИ ШТО СЕ ФИНАНСИРААТ ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ШУМАРСТВОТО И ОД СРЕДСТВАТА НА БУЏЕТИТЕ НА ПОЛИТИЧКО-ТЕРИТОРИЈАЛНИТЕ ЕДИНИЦИ

1. За инвестициите што се финансираат од средствата на фондови за унапредување на шумарството и од средствата на буџетите на политичко-територијалните единици депозитот за обезбедување исплатата на инвестиционите работи од страна на инвеститорите изнесува 10% од вредноста на годишната програма на работите.

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува и на објектите што веќе се наоѓаат во изградба.

Бр. 7456
27 јули 1956 година
Белград

Го заменува државниот секретар
за работи на финансиите
Државен потсекретар,
Зоран Попич, с.р.

455.

Врз основа на точката XIX од Одлуката за начинот на утврдувањето на почетниот фонд на обртните средства на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/56) пропишувам

УПАТСТВО

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕТО НА ПОЧЕТНИОТ ФОНД НА ОБРТНИТЕ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Почетниот фонд на обртните средства според Одлуката за начинот на утврдувањето на почетниот фонд на обртните средства на стопанските организации (во натамошниот текст: одлуката) ќе се утврдува за стопанските организации што се основани и регистрирани според постојните прописи и на кои им се одобрени кредити од страна на банката до денот на влегувањето во сила на Уредбата за фондот на обртните средства на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56 — во натамошниот текст: уредбата).

2) Почетниот фонд на обртните средства го утврдува банката кај која стопанската организација има одобрен кредит за редовен обем на работењето.

3) Утврдувањето на почетниот фонд на обртните средства според одредбите од точката II—VI од одлуката банката ќе им го изврши на стопанските организации од областа на:

- а) — индустријата и рударството,
- б) — селското стопанство,
- в) — шумарството,
- г) — градежништвото освен претпријатијата од гранката 412 „градење“,
- д) — сообраќајот освен претпријатијата наведени во точката 4 под г) и д) од ова упатство,
- е) — внатрешната трговија на големо освен претпријатијата наведени во точ. 4 под а) од ова упатство,
- ж) — трговијата на мало и на другите трговски дејности освен на претпријатијата за контрола на квалитетот и квантитетот на стоките;
- з) — угостителство и туризам;
- а) — занаетлиството и домашната ракотворба;

- с) — станбено-комунална дејност,
и) — културно-социјалната дејност.
- 4) утврдувањето на почетниот фонд на обртните средства според одредбите од точ. VII на Одлуката банката ќе им го изврши на следниве категории стопански организации:
- а) — на трговските претпријатија за промет на селскостопански производи на големо,
 - б) — на откупните претпријатија,
 - в) — на специјализираните трговски претпријатија за промет со семенски стоки;
 - г) — на специјализираните надворешнотрговски претпријатија, и тоа:
 - за работи на извоз и увоз,
 - за работи на контрола на квантитетот и квалитетот на стоките,
 - за меѓународна шпедиција,
 - за застапување странски фирми;
 - д) — на градежните претпријатија (гранката 412);
 - е) — на претпријатијата во состав на железничкиот (гранката 511), поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај (гранката 516);
 - е) — на претпријатијата на поморскиот, речниот и воздушниот сообраќај, и тоа:
 - на Југословенската линиска пловидба, Ријека
 - на Јадранската слободна пловидба, Ријека
 - на Јадранската линиска пловидба, Ријека
 - на спловната пловидба, Копар—Пиран
 - на Југословенската танкерска пловидба, За-
дар
 - на Југословенската океанска пловидба, Котор
 - на Атланската пловидба, Дубровник
 - на Бродарското претпријатие „Ловкен“, Котор
 - на Бродарското претпријатие „Дупин“, Ши-
беник
 - на Крајбрежната пловидба „Сплит“, Сплит
 - на Крајбрежната пловидба „Ријека“, Ријека
 - на Корчуланско-Пелешката крајбрежна пло-
видба, Корчула
 - на Поморското транспортно претпријатие, За-
дар
 - на Поморското транспортно претпријатие, Ду-
бровник
 - на Претпријатието „Кварнер“, Умаг
 - на Југословенското речно бродарство, Бел-
град
 - на Дунавскиот лојд, Сисак
 - на Југословенскиот аеротранспорт, Белград.
- 5) На специјализираните претпријатија за извоз на алкохолни пилатоци почетниот фонд на обртните средства ќе им го утврди банката според одредбите од точ. VII под 2 б) од одлуката.
- Како специјализирани претпријатија за работи на извоз и увоз од точ. VII под 2 б) од одлуката ќе се сметаат оние специјализирани претпријатија што држат складови на сопствени стоки.
- 6) Како специјализирани претпријатија за работи на извоз и увоз од точката VII под 2 а) од одлуката ќе се сметаат оние претпријатија што немаат складови на сопствени стоки или што држат складови на стоките што ги увезат или извозат за своје име а за туѓа сметка.
- 7) Почетниот фонд на обртните средства нема да им се утврдува:
- на стопанските организации што на 30 јуни 1956 година се наоѓале во ликвидација или ќе стапат во ликвидација до рокот определен за предавање на управување на стопанските организации на почетниот фонд на обртните средства според членот 20 од уредбата и точ. XVII од одлуката;
 - на задругите од сите видови;
 - на установите со самостојно финансирање.
- 8) Кога врз основа на одредбите од уредбата не може да се установи дали на некој корисник на кредит треба да му се утврдува почетниот фонд на обртните средства, решение за тоа донесува сојузниот државен секретаријат за работи на финансиите.

9) На стопанските организации што ќе се спојуваат, припојуваат или делат во времето од 30 јуни 1956 година до рокот определен за предавање на почетниот фонд на обртните средства на управување на стопанските организации, банката почетниот фонд на обртните средства ќе го утврди според состојбата на 30 јуни 1956 година а натамошната постапка ќе се регулира во смисла на одредбите од Уредбата за оснивањето на претпријатија и дукани.

10) Ако стопанската организација е регистрирана за вршење повеќе дејности, банката ќе го утврди почетниот фонд на обртните средства според точ. II—VII од одлуката, спрема претежната дејност на стопанската организација.

Претежната дејност ќе се установи спрема работењето на стопанската организација за поминатите 12 месеци.

11) Како одобрени кредити за постојани и дополнителни обртни средства што според точ. II од одлуката служат како основица за утврдување на почетниот фонд на обртните средства се сметаат:

а) — Кредитите за постојани обртни средства, кредитите за дополнителни обртни средства и кредитите за опитно производство за кои се склучени договори меѓу банката и стопанската организација и кои до 30 јуни 1956 година ѝ се дадени на стопанската организација на користење;

б) — Кредитите за постојани и дополнителни обртни средства за редовниот обем на работењето и кредитите за опитно производство што се одобрени до 30 јуни 1956 година а по кои не се склучени договори или договорите се склучени а кредитите до 30 јуни 1956 година не ѝ биле дадени на стопанската организација на користење, со тоа договорите да се склучени и кредитите да се дадени на користење најдоцна до денот на влегувањето во сила на уредбата;

в) — сквирниот кредит за редовен обем на работењето и за опитното производство за кои е договорено да се даваат на користење во транши и за кои се склучени договори или се донесени решенија до 30 јуни 1956 година во височина на траншите што ѝ се дадени на стопанската организација на користење најдоцна до денот на влегувањето во сила на уредбата.

Стопанските организации кои на 30 јуни 1956 година не користеле кредит кај банката, како и на стопанските организации што се основани по 30 јуни 1956 година, како основица за утврдување на почетниот фонд на обртните средства ќе се земат кредитите што ги користиле тие стопански организации на денот на влегување во сила на уредбата.

12) Ако со договорот за кредитот не е означена намената на кредитот или неточно или непотполно е означена, банката ќе ја утврди намената според документациите, како што се: барањето на стопанската организација за кредит, решението на банката за одобрување на кредитот, допишувањето со стопанската организација и другата документација во врска со одобрувањето на односниот кредит.

13) Кредитите за обртните средства од точ. II под а) од ова упатство, што според точ. III од одлуката се одобрени за посебни намени, се одбиваат од основицата што служи за утврдување на почетниот фонд на обртните средства во износите со кои тие кредити се внесени во основицата.

14) Стопанските организации се должни, со цел на проверување на елементите потребни за утврдување на почетниот фонд на обртните средства според точ. IV од одлуката најдоцна до 15 август 1956 година да ѝ поднесат на банката следна документација, и тоа:

- а) — стопанските организации од точ. 3 на ова упатство на кои почетниот фонд на обртните средства им се утврдува врз основа на состојбата на одобрените кредити:
 - завршна сметка за 1956 година,
 - бруто биланс на 30 јуни 1956 година,

- попис на обртните средства потрошени во инвестиции;
- попис на побарувањата од купувачите и од другите лица;
- попис на обврските спрема поверителите за набавените материјали, стоки и за сторените услуги.

Наведените пописи треба да се дадат со состојбата на 30 јуни 1956 година.

Стопанските организации се должни да и достават, на банката, со цел на утврдување на ненаменското користење на обртните средства посебен писмен извештај врз обврзот што го пропишува Народната банка. Овој извештај мора да биде потпишан од страна на овластените лица.

Побарувањата и обврските во пописите треба да се искажат поединечно во полни износи без пребивање.

Освен наведените документи стопанските организации се должни да и дадат на банката и други објаснувања што се однесуваат на користењето на обртните средства од точ. IV од одлуката;

б) стопанските организации на кои почетниот фонд на обртните средства им се утврдува според посебната постапка според точ. VII од одлуката, и тоа:

- претпријатијата од точ. VII под 1 и 2 г) од одлуката:

завршната сметка за 1955 година,

брuto билансот со состојбата на 30 јуни 1955 година и на 30 јуни 1956 година, и книговодствените податоци за движењето на запасите и за трошоците на режијата за поминатите 12 месеци;

- претпријатијата од точ. VII под 2 а), б), в) и д) од одлуката:

завршната сметка за 1955 година,

брuto билансот со состојбата на 30 јуни 1956 година,

книговодствените податоци за движењето на запасите и за трошоците на режијата за прво полугодие на 1956 година.

Наведените книговодствени податоци претпријатијата се должни да и ги достават на банката на посебниот образец што го пропишува Народната банка.

Претпријатијата што се основани по 30 јуни 1955 година ќе ја поднесат потребната документација за периодот од своето оснивање до 30 јуни 1956 година;

- градежните претпријатија од гранката 412: завршната сметка за 1955 година,

пописот на пресметковните ситуации на извршените работи во 1955 година во кој одвоено се искажува вредноста на извршените работи на објектите на мостogradбата, на тунелogradбата, на хидроградбата и на далекуводи, наводенги ги инвеститорите, износите и објектите, извештајот за височината на материјалните трошоци во 1955 година одвоено за специјалните објекти на мостogradбата, тунелogradбата, хидроградбата, далекуводите, а одвоено за другите објекти,

извештајот за височината на материјалните трошоци и плати во 1956 година што се однесуваат на споредните и помошните погони за кои претпријатијата користиле посебни кредити на 30 јуни 1956 година, како и за споредните и помошните погони што се издвоиле од составот на претпријатието до денот на влегувањето во сила на уредбата,

извештајот за состојбата на запасите на ситниот инвентар, гумите и алатот на 31 декември 1955 година во кој посебно е искажана вредноста на тие запаси што се однесуваат на споредните и помошните погони за кои претпријатијата користиле кај банката посебни кредити на 30 јуни 1956 година, како и за споредните и помошните погони што се издвоиле од составот на претпријатието до денот на влегувањето во сила на уредбата.

Стопанските организации под а) и б) од оваа точка нема да и ја поднесуваат на банката документацијата што ја поднесле според основот на други прописи (завршната сметка, брuto билансот и др.).

15) Како трошење на обртните средства во инвестициите од точ. IV под 1 од одлуката, што се одбива од основната за утврдување на почетниот фонд на обртните средства се смета извршеното трошење на обртните средства во инвестициите за кои до 15 август 1956 година не е извршена рефундација, или до тој срок не е поднесен уреден налог според кој може да се изврши рефундација.

16) Како побарувања од купувачите преку предвидениот срок за наплата од точ. 4 под 2) од одлуката, се сметаат побарувањата што не се наплатени во рокот предвиден во договорот за кредит. Ако со договорот не е предвиден рокот, за домашните купувачи рокот ќе изнесува 30 дена а за странските купувачи рокот предвиден со Уредбата за девизното работење.

Срокот за наплата на сметките тече од денот на издавањето на фактурата.

17) Како побарување од други лица од точ. IV под 2) од одлуката се сметаат побарувањата за извршените услуги, за продадените материјали и стоки како и побарувањата според друг основ, а што не се книжени на контото 12 — Купувачи туку на некое друго konto во активата.

18) Како ненамирени обврски спрема поверителите преку 10 дена од точ. IV под 2) од одлуката се сметаат обврските спрема поверителите за набавените материјали, за стоките и за сторените услуги што не се платени а поминале 10 дена од денот на приемот на фактурата.

19) Како загуба што се одбива од основната за утврдување на почетниот фонд на обртните средства од точ. IV под 3) од одлуката, се смета загубата што е искажана во завршната сметка за 1955 година а не е покриена до 15 август 1956 година.

20) На производните стопански организации на кои кредитите за редовен обем на работењето им се одобрени во износ намален за примените аванси од инвеститорите односно од нарачачите на работите, банката ќе го зголеми почетниот фонд на обртните средства, според точ. V од одлуката, за износот на разликата меѓу одбиените аванси и авансите според состојбата на 30 јуни 1956 година ако таа состојба е помала од одбиениот износ.

21) Кај градежните претпријатија од точ. VII под 3) од одлуката се сметаат:

— како материјални трошоци, трошоците искажани под ред. бр. 1 и 2 во „Извештајот за структурата на пената на минето за периодот од 1 јануари до 31 декември 1955 година“ (прилог бр. 2 кон Извештајот за периодичната пресметка „Д“ што е составен дел на завршната сметка за 1955 година, — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/56);

— како плати, износите искажани под ред. бр. 9, 10% од тие плати на име придонес за станбената изградба, придонес за социјално осигурување под ред. бр. 10 и другите издатоци што се признаваат како материјални трошоци а имаат карактер на лични примања — ред. бр. 4 под а) од наведениот Извештај.

Материјалните трошоци и платите од претходниот став што служат како основа за утврдување на почетниот фонд на обртните средства, се земаат од реализираното производство (колоната 5 на прилогот бр. 2 кон наведениот извештај за периодичната пресметка „Д“).

Материјалните трошоци и платите се намалуваат за износите што се однесуваат на споредните и помошните погони за кои претпријатијата користиле посебни кредити на 30 јуни 1956 година, односно на споредните и помошните погони што се издвоиле од составот на претпријатието до денот на влегувањето во сила на уредбата.

Вредноста на запасите на ситниот инвентар, на гумите и алатот искажани на контото 36 во заклучната листа (образецот бр. 2 кон завршната сметка за 1955 година), се намалува за делот од вредноста на запасите според пописните листи од 31 декември 1955 година што се однесува на споредните и помошните погони за кои претпријатијата користиле посебни кредити кај банката на 30 јуни 1956 година односно на споредните и помошните погони што се издвоиле од составот на претпријатието до денот на влегувањето во сила на уредбата.

22) На градежните претпријатија што се основани во 1956 година банката, при утврдувањето на почетниот фонд на обртните средства, материјалните трошоци и платите осигурени во времето од денот на оснивањето до денот на влегувањето во сила на уредбата ќе ги земе како основа за пресметка во смисла на точ. VII под 3) на одлуката, а вредноста на запасите на ситниот инвентар, на гумите и алатот во постојната височина.

23) За претпријатијата во состав на железничкиот, поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај од точ. VII под 4) од одлуката, почетниот фонд на обртните средства банката ќе го утврди во височина на одобрените кредити за постојаните обртни средства според состојбата на денот на влегувањето во сила на уредбата.

На железничките транспортни претпријатија во почетниот фонд на обртните средства ќе им се внесат и користените износи на кредитите за запасите на јаглен и на праговите според состојбата на денот на влегувањето во сила на уредбата.

24) Еден примерок од писмениот извештај за утврдената височина на почетниот фонд на обртните средства што и го доставува на стопанската организација во смисла на точката IX од одлуката, банката едновременно ќе му достави и на органот надлежен за предавање на управување на стопанската организација на почетниот фонд на обртните средства според чл. 20 од уредбата.

457.

Врз основа на точ. 1 и 2 од Одлуката за продажните цени на јагленот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/56), Сојузниот уред за цени донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЈВИСОКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА ЈАГЛЕНОТ ЗА ОДЕЛНИ РУДНИЦИ НА ЈАГЛЕН

1) Им се определуваат највисоки продажни цени на јагленот на следниве рудници на јаглен:

Вид на јагленот	Рудник	Назив на сортиментот	елементи:			најмногу дин. за 1 тона
			пепел %	влага %	сумпор %	
I Камени:	„Добра Среќа“	ровни	29	4	8,4	5.700.—
		ровни	28	7	5,5	5.670.—
II мрк:	„Подвис“	парче	22,1	19,1	0,4	5.600.—
		коцка	21,5	20,3	0,4	5.150.—
		орев	26,5	19,8	0,4	4.450.—
		ситен	26,5	19,8	0,4	2.450.—
	„Боговина“	парче	18	22	2,0	7.000.—
		коцка	18	22	2,0	7.000.—
		орев	18	22	2,0	5.850.—
		ситен	18	22	2,0	5.600.—
	„Голубовац“	ровни	18	22	2,0	5.350.—
		крупен	19,7	12,5	5,0	6.050.—
		орев	22,2	12,0	4,0	5.050.—
		грав	22,2	12,5	4,0	4.450.—
		ситен	25,1	12,5	4,0	2.800.—
		ровни	26,0	15,0	5,0	5.450.—
	„Иван Поље“	парче	16,8	15,6	1,8	5.800.—
		орев	22,8	14,9	1,6	5.150.—
		грав	32,6	15,8	1,5	4.050.—
		ситен	33,0	15,8	1,4	2.800.—
	„Јелашница“	парче	17,0	23,0	1,5	4.350.—
		коцка	17,0	23,0	1,5	3.900.—
		орев	17,0	23,0	1,5	3.200.—
		ситен	17,0	23,0	1,5	2.200.—
	„Коњшчина“	парче	14,0	17,0	3,0	5.500.—
		орев	16,0	14,0	3,0	4.900.—
		грав	18,0	19,0	3,0	3.900.—
		ситен	19,0	19,0	3,0	2.400.—

25) За спроведувањето на ова упатство Народната банка ќе издаде поблиски технички упатства што се задолжителни за сите други банки и штедилници.

26) Народната банка ќе врши контрола на спроведувањето на прописите за утврдување на почетниот фонд на обртните средства на стопанските организации од страна на другите банки и штедилници.

27) Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 8747

30 јули 1956 година

Белград

Го заменува
Државиот секретар
за работи на финансиите
Државен потсекретар,
Зоран Попич, с. р.

456.

По исполнување на условите од чл. 14, 15 и 16 од Законот за здруженијата, соборите и другите јавни собранија, врз основа на членот 13 од истиот закон донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА НА ДРУШТВОТО ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ ИСХРАНАТА НА НАРОДОТ

Се одобрува според поднесените правила оснивањето и работата на Друштвото за унапредување исхраната на народот, со седиште во Белград, а со дејност на целата територија на Југославија.

II/3 бр. 13705

26 јуни 1956 година

Белград

Државен секретар
за внатрешни работи,
Светислав Стефановиќ, с. р.

Вид на јагленот	Рудник	Назив на сортиментот	Елементи			Најмногу дим, за 1 тона
			пепел %	влага %	сумпор %	
II Мрк:	„Местар“	парче	21,0	19,0	3,5	4.150.—
		орев	22,0	19,0	3,5	3.350.—
		ситен	23,0	19,0	3,5	1.500.—
	„Преграда“	парче/коцка	7,8	17,7	4,9	6.000.—
		орев	9,6	17,9	4,7	5.200.—
		грав	18,4	15,6	4,3	4.200.—
		ситен	27,4	17,2	4,3	2.000.—
		ровни	16,7	16,3	4,2	4.900.—
	„Расиње“ — басен:					
		„Субетица“				
		парче	9,0	32,2	1,6	4.400.—
		орев	30,3	37,0	2,1	3.400.—
		ситен	21,0	30,3	1,9	1.700.—
	„Расиње“	парче	10,2	33,8	1,8	4.300.—
		орев	10,7	34,3	1,5	3.200.—
	„Сењско-ресавски“ басен:					
		„Сењски“				
		парче	15,0	19,0	1,0	5.400.—
		коцка	17,0	19,0	1,0	5.200.—
		орев	18,0	19,0	1,0	4.650.—
		ситен	19,0	18,0	1,0	2.750.—
	„Равна Река“	парче	15,0	22,0	1,0	5.300.—
		коцка	17,0	22,0	1,0	5.100.—
		орев	20,0	19,0	1,0	4.500.—
		ситен	21,0	23,0	1,0	2.650.—
	„Ресава“	парче	16,0	22,0	1,0	5.100.—
		коцка	18,0	22,0	1,0	5.000.—
		орев	19,0	21,0	1,0	4.450.—
		ситен	22,0	21,0	1,0	2.600.—
	„Забуконец“	парче	13,0	21,0	0,7	5.150.—
		коцка	14,0	22,0	0,7	4.950.—
		орев	14,0	24,0	0,8	4.550.—
		грав	14,0	26,0	0,8	4.100.—
		ситен	14,0	27,0	0,9	3.750.—
		прав	30,0	20,0	0,6	1.500.—
	III Лигнит: „Било-Питомача“	парче	8,5	37,0	1,0	3.220.—
		орев	8,5	37,0	1,0	2.720.—
		грав	8,5	37,0	1,0	1.800.—
		ситен	8,5	37,0	1,0	1.000.—
	„Мишулињовац“	парче	12,0	40,0	1,2	3.100.—
		орев	10,5	36,0	1,2	1.950.—
		ситен	12,0	36,0	1,2	550.—
	„Иванец“	парче	12,0	38,0	0,8	3.100.—
		коцка	14,0	38,0	0,9	2.700.—
		орев	18,0	36,0	0,7	1.950.—
		ситен	24,0	35,0	0,9	650.—
	„Коньщина“	парче	13,0	40,0	1,0	3.050.—
		коцка	13,0	40,0	1,0	2.750.—
		орев	14,0	39,0	1,0	2.000.—
		ситен	20,0	39,0	1,0	1.100.—
		мешан	18,5	39,0	1,0	1.550.—
	„Н. Градишка“	парче/коцка	6,1	26,6	1,1	3.150.—
		„Радљево“				
		парче	4,1	51,3	0,5	1.850.—
		коцка	7,1	49,5	0,5	1.550.—
	„Жумберак“	ситен	6,7	52,1	0,4	650.—
		парче	5,6	30,2	0,8	3.000.—
		ситен	16,0	32,0	0,8	1.600.—
		ровни	13,6	32,2	0,8	2.200.—

2) Највисоките определени продажни цени важат за просечните долни калорични вредности остварени во прво полугодие оваа година. За големината на зрната на одделни сортименти важи привременит JUS. B. HO 001 за јаглен („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/52).

3) Цените од точката 1 на ова решение важат како продажни цени на производителот франко натоварено во вагон на ЈЖ односно на шлеп ако рудникот се наоѓа на железничка линија или покрај пристаниште или ако јагленот од рудникот до товарната железничка станица или пристаништето се превезува со железница на тег или по сопствен индустриски колосек. Меѓутоа, ако јагленот од рудникот до железничката товарна станица или пристаниште се превезува со камион на релација преку 10 километра тогаш определените цени важат франко натоварено во камион на рудникот.

4) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 723
27 јули 1956 година
Белград

Директор
на Сојузниот уред за цени,
Јован Крстев, с. р.

458

Врз основа на членот 19 од Уредбата за заемите за инвестиции во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54) и тачка 6 одделот 3 главата XXV од Сојузниот општествен план за 1956 година, а по прибавената согласност од Сојузниот извршен совет, Народната банка врши

ДОПОЛНЕНИЕ НА XIV КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ТРГОВИЈАТА, УГОСТИТЕЛСТВОТО И ТУРИЗМОТ

1. Во XIV конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд за потребите на трговијата, угостителството и туризмот („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 25/56) во точ. XVII се додава нов став 2, кој гласи:

„За набавка на камиони и разладни уреди за постојните магацини и продавници се определува 15 август 1956 година како нов срок до кој се поднесува барањето за инвестиционен заем.“

2. Во тачката XXV се додава нов став 2, кој гласи:

„Како нов срок за поднесување на барањето за заем по оваа точка се определува 15 август 1956 година.“

3. Сроковите утврдени во точ. XVII и XXV од овој конкурс остануваат во сила за заемобарателите кои во границите на тие срокови веќе поднеле барање за заем.

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

О. бр. 85

20 јули 1956 година

Белград

Народна банка на ФНРЈ

Гувернер
Војин Гузина, с. р.

459.

Врз основа на членот 5 од Уредбата за контрола на квалитетот на селскостопанските производи наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/55) Сојузната надворешнотрговска комора и Сојузот на селскостопанските комори на ФНРЈ со потврда од сојузниот Државен секретаријат за работи на стоковниот промет и со согласност од Комитетот за надворешна трговија пролишуваат

П РА В И Л Н И К НА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ГРАВОТ ВО ЗРНО НАМЕНЕТ ЗА ИЗВОЗ

I. Општи уредби

Член 1

Одредбите од овој правилник го утврдуваат начинот на контролирањето на квалитетот на гравот во зрно наменет за извоз.

Член 2

Гравот во зрно наменет за извоз, задолжително подлежува на контрола за да би се утврдило дали со својот квалитет и со начинот на пакувањето и означувањето на амбалажата им одговара на прописите за извоз.

Член 3

Контролата се врши задолжително на товарните станици, а ја вршат стучни лица определени со Листата на Сојузната надворешнотрговска комора за вршење контрола на квалитетот на свежиот сарзават.

На товарните станици каде не постојат контролори, контролата ќе ја вршат контролори од најблиската товарна станица.

Контролата на квалитетот нема да се врши ако инспекторот за заштита на растенијата донесол решение за забрана на извозот на односната пратка.

Член 4

За вршење на контролата на квалитетот на гравот во зрно наменет за извоз, контролорот мора да има легитимација со која го докажува својството на контролор.

Легитимацијата ја издава Сојузната надворешнотрговска комора.

Член 5

Извозникот односно неговиот застапник е должен благовремено, а најдоцна 24 часа пред секое товарење грав во зрно чија контрола на квалитетот е задолжителна, да го извести за тоа контролорот, известувајќи го за сортата, за начинот на пакувањето, за количината на гравот што ќе се товари, за местото каде ќе се товари тој и за транспортното средство во кое ќе се товари, како и за датумот на товарењето.

II. Начин на прегледот на квалитетот

Член 6

Контролата на квалитетот и на определените услови во поглед на начинот на пакувањето и означувањето што мора да ги исполнува, производот наменет за извоз се врши на товарните станици.

Контролата се врши пред утоварот, и тоа на тој начин што со преглед се контролираат најмалу 5% од вреките, по избор на контролорот.

За време на контролата, контролорот ќе утврди дали гравот што го контролира им одговара на сите прописи за извоз, а особено:

- 1) дали стоките во поглед на големината и другите особини му одговараат на пропишаниот извозен квалитет;
- 2) дали стоките се прописно упакувани, и дали бруто тежината на вреките е егализирана;
- 3) дали врз вреките со стоки се ставени сите натписи и ознаки пропишани за тој вид стоки;
- 4) дали транспортното средство е годно за транспорт на односните стоки и дали поради својата слаба чистота, влажност, туѓи миризби или други особини нема штетно да влијае врз квалитетот на стоките при транспортот.

Член 7

Ако гравот се транспортира во растурена состојба контролорот ќе утврди:

- 1) дали стоките му одговараат на пропишаниот извозен квалитет;
- 2) дали транспортното средство е годно за транспорт на грав воопшто, и дали поради својата нечистота, туѓи миризби, влажност или друго немаа штетно да влијае врз квалитетот на гравот при транспортот;
- 3) дали душмето и зидовите на вагонот се обложени со чиста неупотребувана хартија.

III. Издавање на уверение

Член 8

Ако контролорот за време на контролата на товарната станица утврди дека гравот наменет за извоз им одговара на пропишаните услови во поглед на квалитетот, ќе го издаде пропишаното уверение (сертификат) дека односните стоки можат да се извезуваат во странство.

Уверението (сертификатот) се издава на посебен формулар издаден од страна на Сојузната надворешнотрговска комора, во 4 рамногласни примерка од кои два примерка контролорот приложува кон товарниот лист да ги следат стоките, третиот примерок и го упатува на Сојузната надворешнотрговска комора, а четвртиот го задржува за своја евиденција.

Контролорите се должни копиите од издадените уверенија и од решенијата за забрана на извозот да ѝ ги доставуваат на Сојузната надворешнотрговска комора на крај на секоја недела, додека копиите од уверенијата и решенијата издадени на крај на месецот, задолжително ќе ги доставуваат првиот ден на наредниот месец, не чекајќи го седумдневниот срок.

Вториот примерок од уверението за квалитетот што ги следи стоките, го задржува на граница пограничната царинарница за своја евиденција. Потврдените купони од ваквите уверенија, заверени со свој печат и потпис, царинарница и ги доставува седумдневно на Сојузната надворешнотрговска комора.

Член 9

Ако контролорот за време на контролата на товарната станица ќе утврди дека производот наменет за извоз не му одговара на пропишаниот квалитет и на определените услови за поглед на начинот на пакувањето и означувањето, нема да го издаде уверението за квалитетот од членот 8 став 1 од овој правилник, туку ќе издаде решение за забрана на извозот во кое ќе ги наведе причините поради кои не можел да го издаде уверението за квалитетот.

Решението за забрана на извозот ќе го издаде контролорот во три рамногласни примерка. Првиот примерок контролорот му го предава на извозникот, вториот и' го упатува на Сојузната надворешнотрговска комора, а третиот го задржува за своја евиденција.

Против решението на контролорот за забрана на извозот од ставот 1 на овој член недоволната страна може да изјави жалба на Сојузната надворешнотрговска комора во срок од 8 дена од приемот на решението. Жалбата и' се предава непосредно на Сојузната надворешнотрговска комора.

Член 10

Контролорите се должни да водат посебен хронолошки регистар на сите издадени уверенија за квалитетот, како и на решенијата за забрана на извозот.

IV. Преодни и завршни одредби

Член 11

Трошоците на контролата ги регулира посебна тарифа.

Овие трошоци, како и евентуалните патни трошоци на контролорите паѓаат на товар на извозникот што ги извезува стоките и тој му ги исплатува непосредно на контролорот по извршената контрола на стоките, без обзир дали во конкретен случај дошло до издавање на уверение за квалитетот или е издадено решение за забрана на извозот.

Член 12

Одредбите од овој правилник ќе се применуваат на начинот на контролата на извозниот квалитет на правот во зрно и тогаш кога за правот ќе биде пропишан југословенски стандард.

Член 13

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 10179
13 јули 1956 године
Белград

Сојуз на
селскостопанските
комори на ФНРЈ
Претседател
на Управниот одбор,
Иван Буковиќ, с. р.

Сојузна надворешнотрговска комора
Претседател
на Управниот одбор,
Руди Колак, с. р.

460.

Врз основа на чл. 12 и 17 од Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за управување со фондовите за унапредување на селското стопанство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/56), а во врска со точката 4 од Одлуката за давање премии на селскостопанските производители за сортно семе од пченица, 'рж, озим јачмен, овес, ориз и соја („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/56) Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на ФНРЈ, донесува

УПАТСТВО

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ ПРЕМИИ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗА СОРТНО СЕМЕ ОД ПЧЕНИЦА, 'РЖ, ОЗИМ ЈАЧМЕН, ОРИЗ И СОЈА

1. На селскостопанските производители во смисла на Одлуката за давање премии на селскостопанските производители за сортно семе од пченица, 'рж, озим јачмен, овес, ориз и соја се сметаат сите производители кај кои е извршена апробација на сортните семенски стоки.

2. Како сортно семе се смета само она семе што како такво го признала надлежната апробациона комисија, а било под контрола на надлежниот научен завод.

3. Премијата што им припаѓа на селскостопанските производители за продаденото сортно семе од пченица и 'рж, се исплатува за пречистените (селектираните) и запрашените количини семе од втората репродукција наменети за производство на меркантилни стоки.

По исклучок за семето од родот на 1956 година премија може да се исплати и за сортно семе од натаносните репродукции ако за одделна народна република со планот на Сојузот на селскостопанско-шумарските комори предвидените контингенти на семето потребно за постојната сеидба не можат да се намират со овегодишниот род на семето од втората репродукција.

За семето на оригиналот и на првата репродукција не се дава премија.

Одредбите од оваа точка важат и за премие што се исплатуваат за сортно семе од соја и ориз (арпа), со таа разлика што кај овие култури производителот е должен да врши само пречистување а не и запрашување.

4. Премиите за сортното семе се исплатуваат за количините на чисто семе утврдени со процентка при апробацијата, ако производителот (или за негова сметка семенското претпријатие) апробираното семе го приготвил за промет, ја испитал никулчавоста и го продал, и тоа:

ориз овес до 1 септември текуштава година;
'рж и озим јачмен до 15 септември текуштава година;
јачмен до 15 септември текуштава година;
озима пченица до 15 октомври текуштава година;
јара пченица до 31 јануари следната година;
ориз (арпа) и соја до 31 март следната година.

5. Претпријатијата и заложните деловни сојузи што откупуваат семенски стоки и селскостопанските производителни организации што пуштаат во промет сортно семе од сопствено производство, што имаат право на премија, ѝ поднесуваат барање за наплата на премијата на редовнообразен образец на надлежната централа на Народната банка во седиштето на народната република односно на главната филијала во седиштето на автономната единица.

Барањето за премија содржи:

- 1) точен назив на подносителот на барањето;
- 2) точен назив на производителот на семето;
- 3) количина и вид на пречистеното сортно семе со ознака на класата (I и II), што ја определува заводот за контрола на семето и на класата на посевите (A и B), што ја определува надлежната апробациона комисија според состојбата на посевите на поле за време на апробацијата;
- 4) износ на премијата по единица на мерка и за целата количина;

5) препис на потврдата од надлежната апробациона комисија за извршената апробација на посевите што треба да содржи вид на посевот, сорта, класа (А или Б), апробираната поврвнина и вкупната количина на апробираното чисто семе;

6) препис од уверението на Заводот за контрола на семето со кој докажува дека семето ги исполнува пропишаните услови за прометот на семето и дека контролата е извршена во сроковите наведени во точката 4 од ова упатство;

7) изјава дека за истото семе премијата не е порано наплатена.

Барањето за наплата на премијата треба да се поднесе за:

1) озимата пченица, озимиот јачмен и озимист овес — најдоцна до 15 декември текушната година;

2) јарзата пченица и јариот овес — до 1 март следната година;

3) оризот (арпата) и сојата — до 30 април следната година.

6. Надлежната централа на Народната банка во седиштето на народната република односно главната филијала во седиштето на автономната единица ќе ги одобри износот на премијата на жиро сметката на подносителот на барањето на товар на сметката на Сојузниот фонд за унапредување на селското стопанство само врз основа на поднесените документи од предната точка, но најмногу до максимумот — лимитот што за одделна република односно автономна единица е определен од Сојузниот фонд за унапредување на селското стопанство.

7. Ако премираното семе ја загуби со законот пропишаната никулчавост или се продаде односно употреби за други цели а не за потребите на сеидбата, Сојузниот фонд за унапредување на селското стопанство има право на враќање на износот од платената премија.

8. Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на ФНРЈ, републичките и реонските селскостопански комори ќе вршат поглед на работењето на претпријатието за промет на семето и на производителните селскостопански организации што самостојно го пуштаат во промет семето, а на кои се однесува ова упатство.

9. Со влегувањето во сила на ова упатство престанува да важи Упатство за спроведување на Одлуката за давање премии на селскостопанските производители за сортното семе од пченица, 'рж, јачмен, овес, ориз и соја („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/55).

10. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 3670

17 јули 1956 година

Белград

Сојуз на селскостопанско-шумарските комори
на ФНРЈ

Го заменува

Генералниот секретар,

инж. Јордан Блажевски, с. р.

Претседател

на Управниот одбор,

инж. Иван Буковиќ, с. р.

461.

Врз основа на членот 39 од Основниот закон за заштита на растенијата од болести и штетници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/54), Сојузната управа за заштита на растенијата објавува:

СПИСОК

НА ХЕМИСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ Е ИЗДАДЕНА ДОЗВОЛА ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА

Сојузната управа за заштита на растенијата издаде од 3 февруари 1956 година до 21 јули 1956 година дозволи за пуштање во промет на следниве хемиски средства за заштита на растенијата:

1) Absorbierte blausäure
HCN

Произведува N. V. Philips-Roxane, Amsterdam, Застапник „Philips“ — техничко претставништво — Белград. Број на постојаната дозвола 574 од 12 март 1956 година.

2) Бакарна вар 50

Произведува Хемиска индустрија „Зорка“ — Шабан. Број на дозволата 433 од 25 февруари 1956 година.

3) Dicopur

Произведува Österreichische Stickstoffwerke A. G. Linz, Застапник „Хемотехна“ — Белград. Број на дозволата 1675 од 18 јули 1956 година.

4) Duphar 2,4-D Natrium
Pulver 80%

Произведува N. V. Philips-Roxane, Amsterdam, Застапник „Philips-Roxane, Amsterdam, претставништво — Белград. Број на дозволата 678 од 22 март 1956 година.

5) Duphar regulex flüssig
50% — DX 3126

Произведува N. V. Philips-Roxane, Amsterdam, Застапник „Philips“ — техничко претставништво — Белград. Број на дозволата 1632 од 13 јули 1956 година.

6) Geolin

Произведува Хемиска индустрија „Зорка“ — Шабан. Број на дозволата 1929 од 24 мај 1956 година.

7) Coromor 0—50

Произведува „Chromos“, хемиска индустрија — Загреб. Број на дозволата 434 од 25 февруари 1956 година.

8) Neosol-6

Произведува Хемиска индустрија „Зорка“ — Шабан. Број на дозволата 293 од 5 мај 1956 година.

9) Никотин-база 95—98%

Произведува фабриката за никотин — Скопје. Број на дозволата 679 од 22 март 1956 година.

10) Никотин-сулфат 40%
база

Произведува фабриката за никотин Скопје. Број на дозволата 680 од 22 март 1956 година.

- | | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|
| 11) Parathion 2% прашиво | Произведува Ветсерум завод — Загреб. Број на дозволата 1231 од 24 мај 1956 година. | 22) Liro-malathion 25% | Произведува G. Ligtermoet und Zoon, N. V. Rotterdam. Застапник Југостандард — Белград. Број на привремената дозвола 555 од 10 март 1956 година. |
| 12) Сумбарит | Произведува Хемиска индустрија „Зорка“ — Шабац. Број на дозволата 432 од 25 февруари 1956 година. | 23) Liro-malathion 50% дисперзија | Произведува G. Ligtermoet und Zoon, N. V. Rotterdam. Застапник Југостандард — Белград. Број на привремената дозвола 557 од 10 март 1956 година. |
| 13) Zoralin | Произведува Хемиска индустрија „Зорка“ — Шабац. Број на дозволата 1230 од 24 мај 1956 година. | 24) Lirofan, средство за штркање | Произведува G. Ligtermoet und Zoon, N. V. Rotterdam. Застапник Југостандард — Белград. Број на привремената дозвола 556 од 10 март 1956 година. |
| 14) AAphythora | Произведува AAgro-nol, Chemische Fabrik, Oosterkade 10, Groningen. Застапник Commerce — Љубљана. Број на привремената дозвола 337 од 15 март 1956 година. | 25) Metasystox | Произведува Farbenfabriken „Bayer“ A. G. Leverkusen. Застапник Генералкомерц — Загреб. Број на привремената дозвола 1447 од 19 јуни 1956 година. |
| 15) Duphar malathion 50% Mischöl-DO 1330 | Произведува N. V. Philips-Roxane, Amsterdam. Застапник „Philips“ — техничко претставништво — Белград. Број на привремената дозвола 573 од 12 март 1956 година. | 26) NA — TA | Произведува Farbwerke Hoechst A. G. Frankfurt/Mein. Застапник Југохемија — Белград. Број на привремената дозвола 465 од 29 февруари 1956 година. |
| 16) E 605 прашиво | Произведува Farbenfabriken „Bayer“ A. G. Leverkusen. Застапник Генералкомерц — Загреб. Број на привремената дозвола 471 од 25 февруари 1956 година. | 27) Orthocide 50 | Произведува California Sprav — Chemical Corporation. Застапник Југостандард — Белград. Број на привремената дозвола 434 од 3 март 1956 година. |
| 17) Lire — HCN 20% | Произведува G. Ligtermoet und Zoon, N. V. Rotterdam. Застапник Југостандард — Белград. Број на привремената дозвола 681 од 22 март 1956 година. | 28) „Riedel malathion“ | Произведува Riedel de Haen A. G. Seelze bei Hannover. Застапник Commerce — Љубљана. Број на привремената дозвола 554 од 10 март 1956 година. |
| 18) Fosferno 50 | Произведува Plant Protection Ltd, London. Застапник Interexport — Белград. Број на привремената дозвола 462 од 29 февруари 1956 година. | 29) Systox | Произведува Farbenfabriken „Bayer“ A. G. Leverkusen. Застапник Генералкомерц — Загреб. Број на привремената дозвола 435 од 25 февруари 1956 година. |
| 19) Hedonal „M“ текушти | Произведува Farbenfabriken „Bayer“ A. G. Leverkusen. Застапник Генералкомерц — Загреб. Број на привремената дозвола 677 од 22 март 1956 година. | 30) Terra Sylam | Произведува Murphy Chemical Company Ltd, Wheathampstead, Herts. Застапник Commerce — Љубљана. Број на привремената дозвола 292 од 26 март 1956 година. |
| 20) Holfidal | Произведува Farbwerke Hoechst A. G. Frankfurt/Mein. Застапник Југохемија — Белград. Број на привремената дозвола 464 од 29 февруари 1956 година. | | |
| 21) Inteks — 3 — текушти | Произведува Sandoz A. G. Basel. Застапник Велебит — Загреб. Број на привремената дозвола 463 од 29 февруари 1956 година. | | |

Бр. 1703

21 јули 1956 година
БелградДиректор
на Сојузната управа за заштита на
растенијата,
Инж. Србољуб Тодоровиќ, с. р.

462.

Врз основа на чл. 39, 44 и 45 од Основниот закон за заштита на растенијата од болести и штетници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/54), Сојузната управа за заштита на растенијата објавува

СПИСОК

НА ХЕМИСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ Е ИЗДАДЕНА ВРЕМЕНА ДОЗВОЛА ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА А ЧИЈА ВАЖНОСТ ПРЕСТАНАЛА

Сојузната управа за заштита на растенијата утврдува дека престанала важноста на времената дозвола за пуштање во промет на хемиското средство за заштита на растенијата:

Kumulus 80 (Nettschwefel) Производител Anilin Soda Fabrik, Ludwigshafen am Rhein. Застапник Chemcolor — Загреб. — Број на привремената дозвола чија важност престанала е 269 од 20 декември 1955 година. Објавено под ред. бр. 29 од Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/56).

Бр. 1704

21 јули 1956 година

Белград

Директор

на Сојузната управа за заштита на растенијата.

Инж. Србољуб Тодоровиќ, с. р.

463.

Врз основа на чл. 38 и 39 од Основниот закон за заштита на растенијата од болести и штетници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/54) и чл. 13 од Правилникот за контрола на средствата за заштита на растенијата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 2/55), Сојузната управа за заштита на растенијата објавува

СПИСОК

НА ХЕМИСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА А НА КОИ ИМ Е ОДОБРЕНА ПРОМЕНА НА ИМЕТО

Сојузната управа за заштита на растенијата ја одобри промената на имињата на следниве хемиски средства за заштита на растенијата:

1) Duphar Getraideschutzmittel DX 1190 го менува името во: »Duphar Kornkõferpuder« Произведува N. V. Philips-Roxane, Amsterdam. Застапник »Philips« — техничко претставништво — Белград. Број на дозволата 1893 од 8 декември 1955 година. Објавено под ред. бр. 8 на Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија

(„Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/56).

2) Parathion E 605 — текушти го менува името во: Parathion E 605 forte

Произведува »Плива« творница лекова — Загреб. Број на дозволата 430 од 27 декември 1955 година. Објавено под ред. бр. 16 на Списокот на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/56).

Бр. 1705

21 јули 1956 година

Белград

Директор

на Сојузната управа за заштита на растенијата,

Инж. Србољуб Тодоровиќ, с. р.

464.

ОБЈАВА

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПОТВРДЕНАТА КАНДИДАТУРА ЗА ИЗБИРАЊЕ НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА ЗАДАР

Врз основа на членот 178, 167 и 89 став 1 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници, Сојузната изборна комисија

објавува

дека во дополнителните избори за народен пратеник на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина во производителната група на индустријата, трговијата и занаетчиството во Изборната околица Задар, што ќе се одржат на 26 август 1956 година, е потврдена кандидатурата на Паркиќ (Николе) Јосип од Задар.

Број 43

4 август 1956 година

Белград

Сојузна изборна комисија

Заменик на Секретарот,

Претседател,

Миодраг Симоновиќ, с. р.

Михаило Гергевеиќ, с. р.

465.

ОБЈАВА

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПОТВРДЕНАТА КАНДИДАТУРА ЗА ИЗБИРАЊЕ НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА КРАЉЕВО

Врз основа на членот 178, 167 и 89 став 1 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници, Сојузната изборна комисија

ОБЈАВУВА

дека во дополнителните избори за народен пратеник на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина во производителната група на

индустријата, трговијата и занаетчиството во Изборната околија Краљево, што ќе се одржат на 26 август 1956 година, е потврдена кандидатурата на Поповиќ (Гроздимира) Војимир од Краљево.

Бр. 42
4 август 1956 година
Белград

Сојузна изборна комисија

Заменик на Секретарот, Претседател,
Милодраг Симоновиќ, с. р. Михаило Горѓевиќ, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за патните и селидбените трошоци („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56) се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ПАТНИТЕ И СЕЛИДБЕНИТЕ ТРОШОЦИ

Во членот 3 став 3 во вториот и третиот ред зад зборот „заминувањето“ треба да се додадат зборовите „или враќањето“.

Од Сојузниот извршен совет, 16 јули 1956 година, Белград.

СОДРЖИНА:

	Страна
452. Одлука за давање посебни позајмици на народните републики заради намиривање на определените расходи — — — —	645
453. Одлука за обезбедување на средствата за исплата на платите на работниците и службениците на стопанските организации во височина од 60% од платите пресметани според тарифниот правилник — — — —	645
454. Наредба за определување процентот на депозитот за обезбедување исплатата на инвестиционите работи што се финансираат од средствата на Фондот за унапредување на шумарството и од средствата на политичкотериторијалните единици — — — —	646
455. Упатство за спроведување на Одлуката за начинот на утврдувањето на почетниот фонд на обртните средства на стопанските организации — — — — —	646
456. Решение за одобрување оснивањето и работата на Друштвото за унапредување исхраната на народот — — — — —	649
457. Решение за највисоките продажни цени на јагленот за одделни рудници на јаглен — — — — —	649
458. Дополнение на XIV конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд за потребите на трговијата, угостителството и туризмот — — — — —	651
459. Правилник за начинот на вршење контрола на гравот во зрно наменет за извоз — — — — —	651
460. Упатство за спроведување на Одлуката за давање премии на селскостопанските производители за сортно семе од пченица, рж, озим јагмен, ориз и соја — — — — —	652
461. Список на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија — — — — —	653
462. Список на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена временна дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија а чија важност престанала — — — — —	655
463. Список на хемиските средства за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија а на кои им е одобрена промена на името — — — — —	655
464. Објава на Сојузната изборна комисија за потврдената кандидатура за избирање народен пратеник на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина во изборната околија Задар — — — — —	655
465. Објава на Сојузната изборна комисија за потврдената кандидатура за избирање народен пратеник на Соборот на производи-телите на Сојузната народна скупштина во изборната околија Краљево — — — — —	655
Исправка на Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за патните и селидбените трошоци — — — — —	656

ВНИМАНИЕ ДО ПРЕТПЛАТНИЦИТЕ НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“

Со Решението на Сојузниот извршен совет бр. 2012 од 11 мај 1956 година, годишната претплата на „Службен лист на ФНРЈ“ за 1956 година зголемена е од 1200 на 1500 динари.

Повторно се покануваат претплатниците разликата од 300 дин. за по еден примерок да ја дозначат на жиро сметката на „Службен лист на ФНРЈ“ — Белград, бр. 1032-Т-220.

Им се обрнува внимание на претплатниците да ја положат доплатата најдоцна до 15 септември 1956 година, во спротивно ќе им биде запрено отпремањето на листот од 1 октомври 1956 година.

Одделение за претплата
на „Службен лист на ФНРЈ“
Белград, Кр. Марка 9 — телефон 26-267

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ“ — новинско-издавачко претпријатие — Белград, Улица Краљевиќа Марка бр. 9. — Директор и одговорни уредник Слободан М. Нешовиќ, Улица Краљевиќа Марка бр. 9.
Печат на Белградскиот графички завод, Белград